



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	20.08. 2014 година ден месец година Свети Николе Број 11	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
--	---	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за избор на проект за учество во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти – Втор повик

Се објавува Одлука за избор на проект за учество во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти – Втор повик бр. 0701 – 507 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.08.2014 година

Бр. 0801-510
20.08. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 20.08.2014 година донесе

ОДЛУКА

За избор на проект за учество во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти-Втор повик

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност проектот „Изградба на колекторски ситем со лагуни за прочистување на фекалните отпадни води на Градот Свети Николе со биоензим” да се избере за проект за кој што Општина Свети Николе ќе аплицира на повикот за Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти-Втор повик, со кофинансирање.

Член 2

Проектот е избран на основа од резултатите на одржаните Форумските сесии на ден 08.07.2014 г. и 18.07.2014 г. каде од страна на граѓаните се даваа предлог решенија за проблеми поврзани со темата Вода и каде како најприоритетен беше избран гореспоменатиот проект.

Член 3

Висината на средствата со кои што Општина Свети Николе ќе учествува во кофинансирање на проектот ќе бидат утврдени со посебна одлука.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден по денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0701- 507
20.08.2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на мали инфраструктурни проекти – Втор повик

Се објавува Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на мали инфраструктурни проекти – Втор повик бр. 0701-508 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.08.2014 година.

Бр. 0801-510/2
20.08. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10,а во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ „бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата оджана на ден 20.08.2014 година донесе

О Д Л У К А

За кофинансирање на Општина Свети Николе во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на мали инфраструктурни проекти- Втор повик

Член 1

Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти-втор повик.

Носител на Проектот е Општина Свети Николе
Партнер е ЈКП „Комуналец,, -Свети Николе

Член 2

Средствата се обезбедуваат во висина од 23 % од вредноста на проектот или 7.268.222 денари што е во согласност со обврската за обезбедување на минимално кофинансирање од страна на носителот на проектот и овие средства ќе бидат наменети за Изградба на колекторски систем со лагуни за прочистување на фекални отпадни води на град Свети Николе со биоензим.

Член 3

Во случај на несакани отстапувања од вкупно утврдениот буџет на проектот кој изнесува 31.884.222 денари сите издатоци ќе ги сноси носителот на проектот-Општина Свети Николе.

Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година.

Член 4

Оваа Одлука стапува на сила наредниот ден по денот на објавување во,, Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0701- 508
Николе
20.08.2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ 1,, Свети Николе – локалитет „градски пазар,, плански период 2013 – 2018 година

Се објавува Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ 1,, Свети Николе – локалитет „градски пазар,, плански период 2013 – 2018 година бр. 0701-509 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 20.08.2014 година.

Бр. 0801-510/3
20.08. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл.11 став 1 и чл.24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко (Сл.весник на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 70/13) ,Советот на Општина Свети Николе ,на седницата одржана на ден 20.08.2014 година донесе:

О Д Л У К А

За утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од
„ МЗ 1,, Свети Николе – локалитет „градски пазар,, плански период 2013-2018г.

Чл.1

Со оваа Одлука се утврдува измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „ МЗ „1”, локалитет „градски пазар”Свети Николе.

Чл.2

Самиот опфат е помеѓу ул. „Плоштад Илинден”, „Ленинова”, „Васка Циклева” и крак на ул. „Плоштад Илинден” со површина од 1.91 ха и намена А1, А2, Б1, Б2, Б4, В4, Д2, Е1.

Чл.3

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот за извршената стручна ревизија како и одговорот на стручната ревизија на Нацрт деталниот урбанистичкиот план за дел од „ МЗ „1”, локалитет „градски пазар”Свети Николе, како и графичкиот дел од Нацрт планот изработен од друштво за Урбанизам ,проектирање и инженеринг „Простор “ доо Куманово.

Чл.4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0701- 509
Николе
20.08.2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

С О Д Р Ж И Н А

1. Одлука за избор на проект за учество во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на Мали инфраструктурни проекти – Втор повикстр. 1
2. Одлука за кофинансирање на Општина Свети Николе во Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, Планирање и имплементација на мали инфраструктурни проекти – Втор повик.стр. 2
3. Одлука за утврдување на измена и дополна на Нацрт детален урбанистички план за дел од „МЗ 1,, Свети Николе – локалитет „градски пазар,, плански период 2013 – 2018 годинастр. 3

Бр. 0701- 511
18 .08. 2014 година
Свети Николе